

Презентирајќи ѝ ги на светската научна јавност достигнуањата на македонската историографија во четвртстолетниот слободен растеж (1945—1970 г.), авторите на оваа вредна публикација потполно ја постигнале целта.

Навистина, публикуван е само првиот том во кој е опфатен научниот опус на авторите чии имиња се дадени по алфабетарен ред, од „А“ — заклучно со „К“. Меѓутоа, овој том, заедно со навестените следни томови, во последен час, ќе пополни една голема празнина.

Првиот том на „Историографијата на Македонија“ (1945—70) го редактирале Михаило Апостолски и Марија Јовановиќ.

Овој колективен труд е изработен при Секцијата за библиографија при Институтот за национална историја — Скопје во состав: Марија Јовановиќ, Вера Вангели, Иванка Анастасова, Дивна Симиќ, Масар Кодра и Џемал Туна.

При komponирањето на „Историографијата...“, авторите ги користеле фондовите при библиотеката на Институтот за национална историја, Семинарот за историја при Филозофскиот факултет, како и при Народната и Универзитетска библиотека во Скопје.

Во овој мошне користен прирачник се опфатени 1522 библиографски единици на преку 360 ав-

тори. Всушност, станува збор за публикации кои излегле како посебни книги, брошури и сл., или како статии, расправи, рецензии, прикази и др., објавени во разни списанија и зборници во текот на споменатиот период. Сите овие публикации, објавени на територијата на СР Македонија, — третираат проблеми од политичката, стопанската и културната историја на македонскиот народ, како и од историјата на народностите кои живеат во СР Македонија.

Насловот на секоја библиографска единица е предаден на француски јазик додека оригиналниот наслов е ставен во заграда.

Посебно се значајни кратките резимеа на француски јазик што ги содржи секоја библиографска единица.

На крајот составувачите се грижиле да дадат мошне прегледен регистер на имињата на наведените автори и редактори во публикацијата.

Вака komponирана, „Историографијата на Македонија“ (1945—70) е достојна за респект. Таа е не само мошне значаен прирачник за странскиот, југословенскиот, па и македонскиот истражувач, туку е и своевиден калеидоскоп на вредните достигнуања на релативно младата македонска историографија.

Д. Д.